

20100881593

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3058/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” број 106/2007), во членот 7 став 1 алинеја 2 по зборовите: „Комисија за” се додаваат зборовите: „хербални лекови”.

Член 2

Во членот 30 став 1 зборот „осум” се заменува со зборот „пет”.

Член 3

Во членот 43 став 1 по зборовите: „регистрација на” се додаваат зборовите: „хербални лекови и на”.

Во ставот 2 по зборовите: „регистрација за” се додаваат зборовите: „хербални лекови и за”.

Член 4

Во членот 44 по зборовите: „регистрација на” се додаваат зборовите: „хербален лек и на”.

Во алинејата 3 зборовите: „традиционалниот хербален лек” се бришат.

Член 5

По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

„Член 44-а

Одобрението за регистрација на хербални лекови и на традиционални хербални лекови се издава на неопределено време.”

Член 6

По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:

„Член 45-а

Одобрението за регистрација на хомеопатски лекови се издава на неопределено време.”

Член 7

Во членот 82 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:

„- да има вработено соодветен број на лица со високо образование од областа на фармацијата (постојано присутно во аптеката) и со средно образование од областа на фармацијата.”

Член 8

Во членот 108 ставовите 6, 7, 8 и 9 се бришат.

Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 6 и 7.

По ставот 12 кој станува став 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, на предлог на министерот за здравство ја донесува Владата на Република Македонија.”

Член 9

Во членот 131 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за запишување на медицинските помагала во Регистарот на медицински помагала во Република Македонија ја пропишува министерот за здравство.”

Член 10

Во членот 162 ставот 2 се брише.

Член 11

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

До денот на влегувањето во сила на подзаконскиот акт од членот 8 на овој закон, формирањето на цените на лековите ќе се врши на начин утврден пред влегувањето во сила на овој подзаконски акт.

Член 13

Најдоцна до 2017 година правното лице кое врши промет на мало со лекови е должно да обезбеди најмалку по едно лице со високо образование од областа на фармацијата кое ќе биде постојано присутно во смена во аптеката.

Член 14

Одобренијата издадени согласно со членот 30 став 1 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” број 106/2007) ќе важат до рокот за којшто се издадени.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.